

**М-НАВ АД СКОПЈЕ**

**Акционерско друштво во државна  
сопственост**

**Финансиски извештаи**

**За годината која завршува на 31 Декември  
2019**

**Во согласност со Меѓународните стандарди  
за финансиско известување**

**и**

**Извештај на независниот ревизор**

**СОДРЖИНА**

|                                        | Страна |
|----------------------------------------|--------|
| <b>ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР</b> | 1 - 2  |
| <b>ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ</b>             |        |
| Извештај за сеопфатна добивка          | 3      |
| Извештај за финансиска состојба        | 4      |
| Извештај за промени во капиталот       | 5      |
| Извештај за паричните текови           | 6      |
| Белешки кон финансиските извештаи      | 7 -25  |

До Раководството на  
М-НАВ АД, Скопје

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Акционерското друштво М-НАВ АД, Скопје (во понатамошниот текст: Друштвото), кои се состојат од Извештајот за финансиска состојба со состојба на 31 декември 2019 година, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промените на капиталот и Извештајот за паричните текови за годината која завршува на тој ден и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

### *Одговорност на раководството за финансиските извештаи*

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Северна Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и примена на соодветни сметководствени проценки зависно од околностите.

### *Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со Законот за ревизија и Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама и грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни со околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

До Раководството на  
М-НАВ АД, Скопје

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжува)

### *Мислење на ревизорот*

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите значајни аспекти, финансиската состојба на друштвото на ден 31 декември 2019 година, како и финансиските резултати и неговите паричните текови за годината која завршува на тој ден, во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Северна Македонија.

### *Извештај за други правни и регулативни барања*

Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2019 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Ние не сме во можност да дадеме мислење за конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на “М-НАВ” АД, Скопје за годината која завршува на 31 Декември 2019 година, бидејќи датумот на комплетирање на ревизијата му претходеше на датумот на изготвувањето и презентацијата на годишниот извештај од страна на друштвото.

Скопје, 9 април 2020 година

Звонко Кочовски,  
Овластен



Драган Димитров,  
Управител



## ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА


За годината која завршува на 31 декември 2019

Во илјади денари

|                                             | Белешка | 2019               | 2018             |
|---------------------------------------------|---------|--------------------|------------------|
| <b>ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ</b>                   |         |                    |                  |
| Приходи од продажба                         | 4       | 1.087.589          | 1.048.396        |
| Останати оперативни приходи                 | 5       | 4.368              | 5.500            |
| <b>Вкупно оперативни приходи</b>            |         | <b>1.091.957</b>   | <b>1.053.896</b> |
| <b>ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ</b>                   |         |                    |                  |
| Трошоци за материјали и одржување           | 6       | (64.507)           | (47.246)         |
| Плати и други лични примања                 | 7       | (853.790)          | (698.196)        |
| Амортизација                                | 8       | (40.676)           | (47.503)         |
| Останати оперативни трошоци                 | 9       | (92.948)           | (79.494)         |
| <b>Вкупно оперативни трошоци</b>            |         | <b>(1.051.921)</b> | <b>(872.439)</b> |
| <b>ОПЕРАТИВНА ЗАГУБА/ДОБИВКА</b>            |         | <b>40.036</b>      | <b>181.457</b>   |
| <b>ПРИХОДИ/РАСХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ</b>       |         |                    |                  |
| Финансиски приходи                          | 10      | 649                | 619              |
| Финансиски расходи                          | 11      | (8.605)            | (4.251)          |
|                                             |         | <b>(7.956)</b>     | <b>(3.632)</b>   |
| <b>ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ</b>             |         | <b>32.080</b>      | <b>177.825</b>   |
| Данок од добивка                            | 12      | (3.286)            | (19.471)         |
| <b>ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА</b>                  |         | <b>28.794</b>      | <b>158.354</b>   |
| <b>ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА</b> |         | <b>28.794</b>      | <b>158.354</b>   |

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на Друштвото на ден 16 март 2020 година и се потпишани во негово име од страна на:

  
 Migjen Salmani  
 Извршен директор на  
 сектор за финансиски,  
 правни работи, развој  
 и инвестиции  
 И Член на Управен Одбор

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА**  
**За годината која завршува на 31 декември 2019**  
**Во илјади денари**

|                                 | <u>Белешки</u> | <u>31 декември<br/>2019</u> | <u>31 декември<br/>2018</u> |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>СРЕДСТВА</b>                 |                |                             |                             |
| <b>Нетековни средства</b>       |                |                             |                             |
| Нематеријални средства          | 13             | 1.782                       | 1.489                       |
| Недвижности, постројки и опрема | 14             | 532.791                     | 409.904                     |
|                                 |                | <b>534.573</b>              | <b>411.393</b>              |
| <b>Тековни средства</b>         |                |                             |                             |
| Залихи                          | 15             | 7.127                       | 7.526                       |
| Побарувања од купувачи          | 16             | 130.289                     | 123.699                     |
| Останати тековни средства и АВР | 17             | 33.196                      | 26.438                      |
| Пари и парични еквиваленти      | 18             | 792.452                     | 753.593                     |
|                                 |                | <b>963.064</b>              | <b>911.256</b>              |
| <b>ВКУПНИ СРЕДСТВА</b>          |                | <b>1.497.637</b>            | <b>1.322.649</b>            |
| <b>КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>        |                |                             |                             |
| <b>Капитал</b>                  |                |                             |                             |
| Акционерски капитал             | 19             | 1.264.052                   | 1.264.052                   |
| Дисконт на емитирани акции      |                | (388.141)                   | (388.141)                   |
| Законски резерви                |                | 10.117                      | 10.117                      |
| Акумулирана загуба/добивка      |                | 303.140                     | 144.787                     |
| Тековна добивка                 |                | 28.794                      | 158.354                     |
|                                 |                | <b>1.217.962</b>            | <b>1.189.169</b>            |
| <b>Нетековни обврски</b>        |                |                             |                             |
| Долгорочни финансиски обврски   | 20             | 150.101                     | 45.056                      |
| Разграничени донации            | 21             | 11.316                      | 13.096                      |
| Резервации                      | 22             | 5.581                       | 5.128                       |
|                                 |                | <b>166.998</b>              | <b>63.280</b>               |
| <b>Тековни обврски</b>          |                |                             |                             |
| Обврски кон добавувачи          | 23             | 49.723                      | 18.632                      |
| Останати тековни обврски        | 24             | 62.954                      | 51.568                      |
|                                 |                | <b>112.677</b>              | <b>70.200</b>               |
| <b>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b> |                | <b>1.497.637</b>            | <b>1.322.649</b>            |

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ**  
**За годината која завршува на 31 декември 2019**  
**Во илјади денари**

|                                         | <u>Акционерски<br/>Капитал</u> | <u>Дисконт на<br/>емитирани<br/>акции</u> | <u>Резерви</u> | <u>Акумулирана<br/>добивка</u> | <u>Вкупно</u>    |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------|
| <b>Состојба на<br/>1 Јануари 2018</b>   | <b>1.264.052</b>               | <b>(388.141)</b>                          | <b>9.281</b>   | <b>163.350</b>                 | <b>1.048.542</b> |
| Пренос во резерви                       | -                              | -                                         | 836            | (836)                          | -                |
| Исплатена дивиденда                     | -                              | -                                         | -              | (17.727)                       | (17.727)         |
| Вкупна сеопфатна<br>добивка за годината | -                              | -                                         | -              | 158.354                        | 158.354          |
| <b>Состојба на<br/>31 декември 2018</b> | <b>1.264.052</b>               | <b>(388.141)</b>                          | <b>10.117</b>  | <b>303.140</b>                 | <b>1.189.169</b> |
| Исплатена дивиденда                     | -                              | -                                         | -              | -                              | -                |
| Вкупна сеопфатна<br>добивка за годината | -                              | -                                         | -              | 28.794                         | -                |
| <b>Состојба на<br/>31 декември 2019</b> | <b>1.264.052</b>               | <b>(388.141)</b>                          | <b>10.117</b>  | <b>331.934</b>                 | <b>1.217.962</b> |

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ**  
**За годината која завршува на 31 декември 2019**  
**Во илјади денари**

|                                                                                     | <u>2019</u>      | <u>2018</u>     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ</b>                                      |                  |                 |
| Добивка пред оданочување                                                            | 32.080           | 177.824         |
| <i>Усогласувања на добивката за нето паричните текови од оперативни активности:</i> |                  |                 |
| Амортизација                                                                        | 40.676           | 47.503          |
| Резервација за користи на вработени                                                 | 602              | 505             |
| Приход од донации                                                                   | (1.355)          | (1.355)         |
| Директен отпис на побарувања од купувачи                                            | 12.171           | 4.587           |
| Приход од камати                                                                    | (642)            | -               |
| Расходи за камати                                                                   | 8.104            | 3.182           |
| Оперативна добивка пред промени во работниот капитал                                | 91.636           | 232.246         |
| <b>Промени во оперативните средства и обврски:</b>                                  |                  |                 |
| <i>Зголемување / (намалување) на тековните средства:</i>                            |                  |                 |
| Ограничени парични средства                                                         | 26               | (12)            |
| Побарувања од купувачи и останати побарувања                                        | (25.519)         | (32.977)        |
| Залихи                                                                              | 399              | (1.322)         |
| Обврски кон добавувачи и останати обврски                                           | 41.901           | 8.830           |
| Парични средства кои произлегуваат од работењето                                    | 108.443          | 206.765         |
| Данок од добивка                                                                    | (3.286)          | (19.471)        |
| Примени камати                                                                      | 642              | 563             |
| Платени камати                                                                      | (8.104)          | (3.745)         |
| <b>Нето паричен тек од оперативни активности</b>                                    | <b>97.695</b>    | <b>184.112</b>  |
| <b>ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ</b>                                    |                  |                 |
| Набавка на нематеријални средства                                                   | (545)            | -               |
| Набавка на недвижности, постројки и опрема                                          | (163.310)        | (33.216)        |
| <b>Нето паричен тек од инвестициони активности</b>                                  | <b>(163.855)</b> | <b>(33.216)</b> |
| <b>ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ</b>                                      |                  |                 |
| Долгорочни финансиски обврски                                                       | 105.045          | 16.859          |
| Исплатена дивиденда                                                                 | -                | (17.726)        |
| <b>Нето паричен тек од финансиски активности</b>                                    | <b>105.045</b>   | <b>(867)</b>    |
| Нето зголемување / (намалување) на паричните средства                               | 38.885           | 150.029         |
| Пари и парични средства на почетокот на годината                                    | 581.379          | 431.350         |
| <b>Пари и парични средства, крај на годината</b>                                    | <b>620.264</b>   | <b>581.379</b>  |

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ****За годината која завршува на 31 декември 2019****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****1. КОРПОРАТИВНИ ПОДАТОЦИ**

М-НАВ АД Скопје (во понатамошниот текст Друштвото) е акционерско друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација, основано од Владата на Република Северна Македонија на 4 јуни 2009 година.

Седиште на друштвото е ул. Босфор бр.7, Мралино, Илинден, Република Северна Македонија.

Со состојба на 31 декември 2019 година друштвото вработува 307 лица (2018: 298 лица). Во согласност со одредбите утврдени во Законот за Воздухопловство, Друштвото е авторизиран давател на услуги за воздухопловна навигација.

**2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ****2.1. Основа за изготвување**

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва (“Службен весник на РМ” бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13) правните лица во Република Северна Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

Приложените финансиски извештаи се изготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 Јануари 2010 година, вклучувајќи ги Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Интерпретациите издадени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) и Комитетот за толкување на Меѓународни стандарди за финансиско известување (КТМСФИ), последователно.

Финансиските извештаи се изготвени со примена на методата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

Овие финансиски извештаи ги опфаќаат побарувањата, обврските, оперативните резултати, промените во капиталот и паричните текови на Друштвото како посебен ентитет.

При изготвувањето на овие финансиски извештаи, Друштвото се придржуваше кон сметководствените политики опишани во Белешка 2. Сметководствените политики применети во овие финансиски извештаи се конзистентни со политиките применувани за годишните финансиски извештаи за фискалната 2018 година.

Финансиските извештаи на Друштвото се изразени во илјади денари. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

Подготвувањето на финансиските извештаи во согласност МСФИ, бара примена на одредени сметководствени проценки. Исто така бара од раководството да примени расудување во процесот на примена на сметководствените политики на Друштвото. Деловите кои вклучуваат повисок степен на расудување и комплексност, или пак делови каде што претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи се обелоденети во белешка 2.2.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ****За годината која завршува на 31 декември 2019****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)****2.2. Користење на проценки**

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со МСФИ бара од Раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвувањето на Извештајот за финансиска состојба. Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки.

Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувања и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајни сметководствени политики и соодветните објаснувачки белешки се однесуваат на оштетувањето на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и проценката за резервирања за судски спорови.

**2.3. Споредливи износи**

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2018 година.

**2.4. Приходи**

Приходите се искажани според објективната вредност на примените средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти и данокот на додадена вредност. Приходот е искажан во моментот кога договорените услуги се извршени, односно производите се испорачани.

**2.5. Расходи**

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа (фактурирана реализација).

**2.6. Оперативен лизинг**

Лизингот каде што Друштвото не ги пренесува сите ризици и приноси кои се поврзани со сопственоста врз средството врз корисникот на лизингот се класифицира како оперативен лизинг. Приходите и трошоците поврзани со оперативниот лизинг се признаваат во периодот за кој се однесуваат.

**2.7. Одржување и поправки**

Трошоците за одржувањето и поправките на недвижностите, постројките и опремата се прикажуваат како трошоци во моментот на нивно настанување во ефективни износи, и се признаваат во Извештајот на сеопфатна добивка на Друштвото.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ****За годината која завршува на 31 декември 2019****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)****2.8. Трошоци на позајмување**

Трошоците на позајмување се евидентираат како расходи во периодот во кој настануват, освен оние кои се капитализирани.

Трошоците за позајмиците директно пропишани на стекнување, изградба или производство на средства кои се квалификуваат согласно со МСС 23, се капитализираат како составен дел од набавната вредност, односно цената на чинење на средството.

Капитализацијата на трошоците од позајмици се врши во случај на изградба на објект или некое друго средство на кое му е потребен значителен временски период за да биде подготвено за употреба или продажба.

Капитализација на трошоците од позајмици се врши од почетокот на периодот на вложување во средството до моментот кога се завршени сите активности кои се неопходни за средството да се подготви за планираната употреба или продажба.

**2.9. Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните / негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула**

Ставките во Извештајот за финансиска состојба и Извештајот за сеопфатна добивка искажани во финансиските извештаи се вреднуваат со користење на валутата од примарното економско окружување (функционална валута). Како што е обелоденето во Белешка 2.1, придружните финансиски извештаи се прикажани во илјади денари (МКД), кои претставуваат функционална и официјална извештајна валута на Друштвото.

Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Извештајот за финансиска состојба (Белешка 3.1.)

Трансакциите во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на секоја трансакција.

Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно искажани како приход / расход во Извештајот за сеопфатна добивка.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ****За годината која завршува на 31 декември 2019****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)****2.10. Недвижности, постројки и опрема**

Недвижностите, постројките и опремата на Друштвото на 31 Декември 2019 се прикажани по набавни цени намалени за акумулираната амортизација.

Набавната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и/или рабати ја намалуваат фактурната вредност на средството.

Капиталните добивки од продажбата на недвижностите и опремата се искажуваат како “Останати приходи” додека сите загуби што настануваат од отуѓувањето на недвижностите и опремата се искажани како “Останати трошоци од работењето”.

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и влегуваат во оперативните трошоци.

Корисниот век се проценува најмалку на крајот на секоја финансиска година, и доколку има значајна промена во очекуваното движење на потрошувачката на идните економски користи од средствата, стапката на амортизација е сменета како резултат на променетото движење.

**2.11. Нематеријални средства**

Нематеријалните средства на Друштвото се состојат од лиценци евидентирани по набавна вредност и амортизирани пропорционално со годишна стапка од 20% од проценетиот век на употреба. Трошоците поврзани со одржувањето на средствата се признаваат како трошоци во моментот на нивното настанување.

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2019

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)****2.12. Амортизација**

Амортизацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се пресметува правопрпорционално за да набавната вредност на средствата целосно се отпише во нивниот проценет корисен век. На инвестиции во тек не се пресметува амортизација. Амортизација на останатите ставки на недвижностите, постројките и опремата се пресметува правопрпорционално, со цел да се распредели набавната вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

|                                           | 31 декември<br>2019 | 31 декември<br>2018 |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Градежни објекти                          | 40 години           | 40 години           |
| Опрема за радары, навигација и напојување | 4-29 години         | 4-29 години         |
| Мебел и канцелариска опрема               | 5-16 години         | 5-16 години         |

Амортизацијата на недвижности и опрема и нематеријални средства започнува да се пресметува со ставање на средствата во употреба.

**2.13. Оштетување на нефинансиските средства**

Во согласност со прифатените сметководствени политики, на крајот од секоја година Раководството на Друштвото ја проценува сметководствената вредност на нематеријалните средства на Друштвото како и на недвижностите и опремата. Доколку постои индикација дека овие средства се оштетени, се пресметува надоместливата вредност на средствата за да се утврди обемот на загубата од оштетување. Доколку надоместливата вредност на средството е проценета како пониска од неговата сегашна вредност, сегашната вредност се намалува до износот на надоместливата вредност, која ја претставува повисоката од нето продажната вредност на средството и неговата употребна вредност. Загубите од оштетување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се прикажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка согласно МСС 36 “Оштетувања на средствата”.

Оштетените нефинансиски средства се оценуваат на секој датум на известување за да се утврдат можните надоместувања на оштетувањето.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

За годината која завршува на 31 декември 2019

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)****2.14. Залихи**

Залихите иницијално се искажуваат според пониската од набавната и нето продажната вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност, транспортните трошоци и другите зависни трошоци. Набавната вредност се утврдува според методот на просечни цени.

Нето продажната вредност ја претставува цената по која залихите би можеле да бидат продадени во нормални услови на стопанисување, намалена за трошоците на продажбата.

**2.15. Финансиски инструменти**

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според објективна вредност (вообичаено еднаква на платената цена) вклучувајќи ги директните зависни инкрементални трошоци на купување или издавање на финансиското средство или финансиската обврска, освен за финансиското средство или финансиската обврска според објективна вредност преку добивка или загуба. Сите набавки и продажби на финансиски средства и финансиски обврски настанати на вообичаен начин се признаваат на денот на плаќањето. Финансиските средства и финансиските обврски се признаени во Извештајот за финансиска состојба на Друштвото на денот на кој Друштвото станува договорна страна засегната од договорните одредби на финансискиот инструмент. При иницијалното признавање Раководството ја одредува класификацијата на финансиското средство. Класификацијата зависи од целта за која е набавено финансиското средство.

Финансиските средства престануваат да бидат признаени кога Друштвото ја губи контролата врз договорните права кои се однесуваат на инструментите. Ова се случува кога правата за користење на овие инструменти се реализирани, истечени, откажани или пренесени. Финансиските обврски престануваат да бидат признаени кога Друштвото ги исполнува обврските или кога обврска за отплата е откажана или истечена.

**(а) Побарувања од купувачи**

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи. Исправката за оштетување на побарувањата се прикажува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да биде во можност да ги наплати сите доспеани износи во согласност со оригиналните услови врз кои се настанати побарувањата. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се оштетени.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство, и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправка на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за сеопфатна добивка во рамките “Останати расходи”. Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход во рамките на “Останати приходи”.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

За годината која завршува на 31 декември 2019

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)****2.16. Финансиски инструменти (Продолжува)****(б) Кредити и заеми од банки и добавувачи**

Кредитите и заемите од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените износи (т.е. номиналната вредност). Последователно истите се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективната каматна стапка.

Обврските се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работењето на Друштвото, односно доколку доспеваат во период до 12 месеци од денот на Извештајот за финансиска состојба. Сите останати обврски се класифицираат како долгорочни.

**(в) Оперативни обврски**

Обврските кон добавувачи и останатите краткорочни обврски се мерат според вредноста на примените средства.

**2.16. Пари и парични средства**

Парите и паричните средства се состојат од средствата на жиро сметки, благајната и останатите високо ликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци, или помалку кои се моментално конвертибилни во познати парични износи и се изложени на незначеен ризик од промена во вредноста.

**2.17. Надоместоци на вработени***Придонеси за пензиско осигурување*

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

*Обврски при пензионирање на вработените*

Друштвото врши исплата на надомести при пензионирање на вработените согласно соодветните домашни законски одредби за што има извршено резервирање во извештајот за финансиска состојба.

Друштвото согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума за јубилејни награди. Друштвото врши резервирање за пресметан посебен минимален износ за јубилејни награди на вработените.

**2.18. Резервирања**

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на временската вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската. Резервирања не се признаваат за идни загуби од работењето.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ****За годината која завршува на 31 декември 2019****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)****2.19. Данок на добивка**

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот за данок на добивка кој е на сила во Република Северна Македонија. Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% применета на даночната основа прикажана во годишната даночна пријава по намалувањето за одредени даночни олеснувања. Даночната основа прикажана во даночната пријава претставува добивката за годината зголемена за даночно непризнатите трошоци и помалку искажани приходи согласно одредбите во Законот за данок на добивка, намалена за даночните ослободувања.

**Одложен данок на добивка**

Одложени даноци се признаваат кога се јавува разлика помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната сметководствена вредност според даночната регулатива и се прикажани со користење на метода на обврски за сите времени разлики. Одложените даночни обврски се признаваат за сите одбитни времени разлики земајќи во предвид дека веројатноста оданочивата добивка ќе биде искористена наспроти одбитните времени разлики. Во финансиските извештаи, нема времени оданочиви разлики.

**2.20. Преземени и неизвесни обврски**

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Неизвесните средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи.

Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирања доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

**2.21. Обелоденувања за поврзани субјекти**

Поврзани субјекти се оние кај кои едно правно лице има можност за контрола врз друго правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на лицето, како што е утврдено со МСС 24 “Обелоденувања за поврзани субјекти”.

Друштвото нема поврзани субјекти поради што трансакции со поврзани субјекти не се објавени во овие финансиски извештаи.

**2.22. Настани по датумот на известување**

Настани по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на субјектот на денот на известување (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по датумот на известување за кои не може да се врши корегирање, се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

За годината која завршува на 31 декември 2019

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ**

Во нормалниот тек на спроведување на своите деловни активности Друштвото е изложено на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност: пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризик од курсни разлики, каматен ризик и ценовен ризик), ликвидносен ризик и кредитен ризик.

Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Друштвото.

**3.1. Пазарен ризик****(а) Ризик од курсни разлики**

Друштвото е директно изложено на ризик од курсни разлики бидејќи најголем дел од деловните активности на друштвото се со надворешни деловни партнери. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија на ставките од Извештајот за финансиска состојба искажани во странска валута во денар на 31 декември 2019 и 2018 година се дадени во следниов преглед:

|     | <u>2019</u>    | <u>Во денари<br/>2018</u> |
|-----|----------------|---------------------------|
| ЕУР | 61,4856        | 61,4950                   |
| УСД | 54,9518        | 53,6887                   |
| ЦХФ | <u>56,5593</u> | <u>54,7742</u>            |

**(б) Каматен ризик**

Каматен ризик претставува ризик дека објективната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти ќе имаат промени поради промени во вредноста на пазарните каматни стапки.

Друштвото е изложено на ризик од промени во каматните стапки поради долгорочните и краткорочните обврски на Друштвото по основ на долг со варијабилни каматни стапки.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ****За годината која завршува на 31 декември 2019****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (Продолжува)****3.2. Ликвидносен ризик**

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно парични средства и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувањата од купувачи во рамки на договорените услови. Друштвото ги менаџира своите средства и обврски на таков начин што може да ги исполни сите свои доспеани обврски во секое време.

Друштвото има доволни и ликвидни средства (пари и парични еквиваленти), како и континуиран прилив на пари од давање на услуги, за да ги исполни сите свои обврски во дадените рокови.

Друштвото не користи финансиски деривативи.

**3.3. Кредитен ризик**

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик произлегува од неможноста навремено да се наплатат сите побарувања од купувачи. Кредитниот ризик е ограничен поради работење на Друштвото во регулирана дејност.

**3.4. Управување со капиталниот ризик**

Друштвото има усвоен концепт за финансискиот капитал и неговото зачувување според кој капиталот е дефиниран на база на номинални парични единици.

Целите на Друштвото во врска со управувањето на капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси за сопствениците.

**3.5. Проценки на објективната вредност**

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположливи пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствена вредност. Во Република Северна Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и оттука за истите во моментот не се расположливи пазарни цени. Како резултат, во отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста.

Раководството на Друштвото смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при постојните пазарни услови.

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2019

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

## 4. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

|                                                        | <u>2019</u>             | <u>2018</u>             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Приходи од прелети                                     | 927.391                 | 904.194                 |
| Приходи од слетување, контрола на летање и осветлување | 150.895                 | 133.754                 |
| Приходи од останати услуги                             | <u>9.303</u>            | <u>10.448</u>           |
| <b>Вкупно</b>                                          | <b><u>1.087.589</u></b> | <b><u>1.048.396</u></b> |

## 5. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

|                                           | <u>2019</u>         | <u>2018</u>         |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Приходи од минати години                  | 2.048               | 1.090               |
| Приходи од донација                       | 1.355               | 1.355               |
| Приходи од закупнини                      | 66                  | 125                 |
| Надомест на штета од осигурителни друштва | 638                 | 255                 |
| Останати приходи                          | <u>261</u>          | <u>2.675</u>        |
| <b>Вкупно</b>                             | <b><u>4.368</u></b> | <b><u>5.500</u></b> |

## 6. ТРОШОЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ И ОДРЖУВАЊЕ

|                                         | <u>2019</u>          | <u>2018</u>          |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Материјали                              | 4.048                | 3.357                |
| Електрична енергија и трошоци за греење | 8.755                | 9.225                |
| Трошоци за бензин                       | 4.253                | 3.829                |
| Телекомуникациски услуги и транспорт    | 7.814                | 5.350                |
| Водови                                  | 12.300               | 12.360               |
| Услуги за одржување и заштита           | 26.585               | 10.921               |
| Комунални услуги                        | 278                  | 279                  |
| Ситен инвентар                          | <u>474</u>           | <u>1.925</u>         |
| <b>Вкупно</b>                           | <b><u>64.507</u></b> | <b><u>47.246</u></b> |

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2019

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

## 7. ПЛАТИ, НАДОМЕСТОЦИ И ДРУГИ ЛИЧНИ ПРИМАЊА

|                                      | 2019           | 2018           |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Нето плати                           | 500.567        | 422.632        |
| Придонеси и даноци од плати          | 314.991        | 234.751        |
| Дневници и патни трошоци             | 22.433         | 24.403         |
| Резервација за надомест на вработени | 602            | 505            |
| Останати лични примања на вработени  | 15.197         | 15.905         |
| <b>Вкупно</b>                        | <b>853.790</b> | <b>698.196</b> |

## 8. АМОРТИЗАЦИЈА

|                        | 2019          | 2018          |
|------------------------|---------------|---------------|
| Материјални средства   | 40.423        | 45.065        |
| Нематеријални средства | 253           | 2.438         |
| <b>Вкупно</b>          | <b>40.676</b> | <b>47.503</b> |

## 9. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

|                                                | 2019          | 2018          |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Вредносно усогласувањ на побарувања            | 12.171        | 4.587         |
| Трошоци за репрезентација                      | 2.649         | 1.596         |
| Лиценци за Агенција за Цивилно Воздухопловство | 10.686        | 10.472        |
| Банкарски провизии                             | 1.301         | 1.235         |
| Премии за осигурување                          | 9.853         | 10.441        |
| Трошоци за семинари и др. Советувања           | 15.918        | 20.979        |
| Трошоци за интелектуални услуги                | 11.608        | 11.768        |
| Наемнини                                       | 395           | 966           |
| Донации во земјата                             | 19.521        | 879           |
| Чланарини за здруженија                        | 27            | 2.613         |
| Трошоци по судска пресуда                      | 2.978         | 4.667         |
| Надоместоци за надзорен одбор                  | 365           | 292           |
| Консултантски услуги                           | -             | 2.455         |
| Останати трошоци                               | 5.476         | 6.544         |
| <b>Вкупно</b>                                  | <b>92.948</b> | <b>79.494</b> |

## 10. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

|                                  | 2019       | 2018       |
|----------------------------------|------------|------------|
| <b>ПРИХОДИ ОД КАМАТИ</b>         |            |            |
| Камати од Еуроконтрол            | 642        | 563        |
| <b>Вкупно</b>                    | <b>642</b> | <b>563</b> |
| <b>ПОЗИТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ</b>  |            |            |
| Позитивни курсни разлики         | 7          | 56         |
| <b>Вкупно</b>                    | <b>7</b>   | <b>56</b>  |
| <b>Вкупно финансиски приходи</b> | <b>649</b> | <b>619</b> |

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2019

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

## 11. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

|                                  | 2019         | 2018         |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| <b>ТРОШОЦИ ОД КАМАТИ</b>         |              |              |
| Провизија за заем ЕБРД           | 3.552        | 2.546        |
| Камата за заем ЕБРД              | 4.422        | 1.164        |
| Затезна камата                   | 130          | 35           |
| <b>Вкупно</b>                    | <b>8.104</b> | <b>3.745</b> |
| <b>НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ</b>  |              |              |
| Негативни курсни разлики         | 501          | 506          |
| <b>Вкупно</b>                    | <b>501</b>   | <b>506</b>   |
| <b>Вкупно финансиски расходи</b> | <b>8.605</b> | <b>4.251</b> |

## 12. ДАНОК НА ДОБИВКА

Усогласувања на данок на добивка и добивка пред оданочување помножена со пропишана стапка на данок на добивка

|                                          | 2019           | 2018           |
|------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Добивка пред оданочување</b>          | <b>32.080</b>  | <b>177.825</b> |
| Непризнаени расходи                      | 33.642         | 16.883         |
| Даночна основа                           | 65.722         | 194.708        |
| Намалување на даночна основа             | -              | -              |
| Даночна основа по намалување             | 65.722         | 194.708        |
| Данок на добивка                         | 6.572          | 19.471         |
| Намалување на пресметан данок на добивка | (3.286)        | -              |
| <b>Данок на добивка</b>                  | <b>(3.286)</b> | <b>19.471</b>  |
| <i>Ефективна стапка на данок</i>         | <i>10,24%</i>  | <i>10,95%</i>  |

Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% применета на даночната основа прикажана во годишната даночна пријава по намалувањето за одредени даночни олеснувања. Даночната основа прикажана во даночната пријава претставува добивката за годината, зголемена за даночно непризнатите трошоци и помалку искажани приходи, согласно одредбите во Законот за данок на добивка, намалена за даночните ослободувања.

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2019

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

## 13. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

|                              | Лиценци | Вкупно |
|------------------------------|---------|--------|
| Набавна вредност на          |         |        |
| 1 јануари 2018               | 32.762  | 32.762 |
| Набавки                      | -       | -      |
| Состојба на 31 декември 2018 | 32.762  | 32.762 |
| Набавки                      | 545     | 545    |
| Состојба на 31 декември 2019 | 33.307  | 33.307 |
| Акумулирана амортизација     |         |        |
| на 1 јануари 2018            | 28.835  | 28.835 |
| Амортизација (Белешка 8)     | 2.438   | 2.438  |
| Состојба на 31 декември 2018 | 31.273  | 31.273 |
| Амортизација (Белешка 8)     | 253     | 253    |
| Состојба на 31 декември 2019 | 31.525  | 31.525 |
| Нето сегашна вредност на:    |         |        |
| - 31 декември 2019           | 1.782   | 1.782  |
| - 31 декември 2018           | 1.489   | 1.489  |

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2019

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

## 14. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

|                                           | Градежни<br>објекти | Опрема  | Инвестиции<br>во тек | Вкупно    |
|-------------------------------------------|---------------------|---------|----------------------|-----------|
| Набавна вредност на 01.01.2018            | 209.358             | 633.900 | 99.578               | 942.836   |
| Набавки                                   | 1.297               | 5.665   | 26.255               | 33.217    |
| Активирање (пренос од инвестиции)         | -                   | 8.058   | (8.058)              | -         |
| Состојба на 31.12.2018                    | 210.655             | 647.623 | 117.775              | 976.053   |
| Набавки                                   | -                   | 12.977  | 150.333              | 163.310   |
| Активирање (пренос од инвестиции)         | -                   | 5.785   | (5.785)              | -         |
| Состојба на 31.12.2019                    | 210.655             | 666.385 | 262.323              | 1.139.363 |
| Акумулирана амортизација<br>на 01.01.2018 | 51.088              | 469.996 | -                    | 521.084   |
| Амортизација за 2018                      | 6.720               | 38.345  | -                    | 45.065    |
| Состојба на 31.12.2018                    | 57.808              | 508.341 | -                    | 566.149   |
| Амортизација за 2019                      | 6.806               | 33.617  | -                    | 40.423    |
| Состојба на 31.12.2019                    | 64.614              | 541.958 | -                    | 606.572   |
| Нето сегашна вредност на:                 |                     |         |                      |           |
| - 31 декември 2019                        | 146.041             | 124.427 | 262.323              | 532.791   |
| - 31 декември 2018                        | 152.847             | 139.281 | 117.775              | 409.904   |

## 15. ЗАЛИХИ

|                            | 2019  | 2018  |
|----------------------------|-------|-------|
| Материјали                 | 572   | 854   |
| Резервни делови            | 6.438 | 6.414 |
| Ситен инвентар во употреба | 109   | 250   |
| Залиха на автогуми         | 8     | 8     |
| Состојба на 31 декември    | 7.127 | 7.526 |

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2019

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

## 16. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

|                                                          | 2019            | 2018            |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Побарувања од купувачи во земјата                        | 224             | 145             |
| Побарувања од купувачи во странство                      | 170.332         | 155.333         |
| <b>Вкупно побарувања од купувачи</b>                     | <b>170.556</b>  | <b>155.478</b>  |
| <i>Исправка на вредноста на побарувања од купувачите</i> | <i>(40.267)</i> | <i>(31.779)</i> |
| <b>Состојба на 31 декември</b>                           | <b>130.289</b>  | <b>123.699</b>  |

Побарувањата од купувачи не се каматоносни.

## 17. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА И АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

|                                     | 2019          | 2018          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Побарувања од вработени             | 236           | 278           |
| Побарувања за повеќе платени даноци | 23.820        | 8.918         |
|                                     | <b>24.056</b> | <b>9.197</b>  |
| Активни временски разграничувања    | 9.140         | 17.242        |
|                                     | <b>9.140</b>  | <b>17.242</b> |
| <b>Салдо на 31 декември</b>         | <b>33.196</b> | <b>26.438</b> |

## 18. ПАРИ И ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

|                                           | 2019           | 2018           |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|
| Жиро сметки-денарска                      | 4.563          | 2.262          |
| Девизна сметка                            | 615.087        | 578.619        |
| Благајна                                  | 7              | 9              |
| Девизна балајна                           | 232            | 99             |
| Останати парични средства-мастер картички | 375            | 390            |
| <b>Вкупно парични средства</b>            | <b>620.264</b> | <b>581.379</b> |
| Ограничени парични средства               | 172.188        | 172.214        |
| <b>Салдо на 31 декември</b>               | <b>792.452</b> | <b>753.593</b> |

Ограничените парични средства во износ од 172.188 илјади денари се однесуваат на парични средства префрлени на посебна сметка согласно договорот со ЕБРД за долгорочна позајмница (Белешка 20).

## 19. КАПИТАЛ

Со состојба на 31 декември 2019 година акционерскиот капитал на Друштвото изнесува 20.553.691,06 евра, односно 1.264.052.000 денари и истиот е поделен на 1.264.052 обични акции, чија номинална вредност изнесува 1.000 денари. Сопственик на обичните акции е 100% Владата на РМ.



## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2019

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

## 20. ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ - ДОЛГОРОЧНИ И КРАТКОРОЧНИ

|                             | 2019           | 2018          |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| Долгорочен кредит од ЕБРД   | 150.101        | 45.056        |
| <b>Салдо на 31 декември</b> | <b>150.101</b> | <b>45.056</b> |

На 24 септември 2013 Друштвото има потпишано договор за долгорочна позајмица од ЕБРД на вкупен износ од 11.150 илјади евра и каматна стапка од ЕУРИБОР01+3,75% со рок на враќање од 12 години од датумот на склучување на договорот. Согласно договорот Друштвото е должно да отвори посебна сметка на која како гаранција ќе чува парични средства. Со состојба на 31 декември 2019 Друштвото има префрлено парични средства на посебната сметка во вкупен износ од 172.188 илјади денари (Белешка 18).

Со состојба на 31 декември 2019 година, Друштвото има повлечено парични средства по основ на овој договор во износ од 150.101 илјади денари (2.411 илјади евра). Друштвото плаќа 0,5% провизија на неповлечениот дел од позајмицата.

## 21. РАЗГРАНИЧЕНИ ДОНАЦИИ

|                             | 2019          | 2018          |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Опрема                      | 11.316        | 13.096        |
| <b>Салдо на 31 декември</b> | <b>11.316</b> | <b>13.096</b> |

Во текот на 2012 година, Друштвото има добиено донација во вид на навигациска опрема за аеродромите во Скопје и Охрид од ТАВ ТЕПЕ АКФЕН АД во државна сопственост во износ од 22.007 илјади денари.

Со состојба на 31 декември 2019 година, средствата имаат нето евидентирана вредност од 11.316 илјади денари.

## 22. РЕЗЕРВАЦИИ

|                                                    | 2019         | 2018         |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Состојба на 1 јануари</b>                       | <b>5.128</b> | <b>4.718</b> |
| Резервација за надомести на вработени              | 602          | 505          |
| Ослободување на резервирани надомести за вработени | (149)        | (95)         |
| <b>Салдо на 31 декември</b>                        | <b>5.581</b> | <b>5.128</b> |

Со состојба на 31 декември 2019 година Друштвото има евидентирано резервирање за пресметан износ за надоместок за одење во пензија и јубилејни награди за вработените во износ од 5.581 илјади денари (2018: 5.128 илјади денари).

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2019

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

## 23. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ

|                                     | <u>2019</u>          | <u>2018</u>          |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Обврски кон добавувачи во земјата   | 7.205                | 16.909               |
| Обврски кон добавувачи во странство | <u>42.518</u>        | <u>1.723</u>         |
| <b>Салдо на 31 декември</b>         | <b><u>49.723</u></b> | <b><u>18.632</u></b> |

Обврските кон добавувачи не се каматоносни. Друштвото редовно ги подмирува своите обврски кон добавувачите.

## 24. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

|                             | <u>2019</u>          | <u>2018</u>          |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| Обврски кон вработени       | 61.330               | 49.881               |
| Обврски кон државата        | <u>1.624</u>         | <u>1.687</u>         |
| <b>Салдо на 31 декември</b> | <b><u>62.954</u></b> | <b><u>51.568</u></b> |

## 25. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

За потребите на овие финансиски извештаи не се идентификувани поврзани страни со кои Друштвото има трансакции во нормалниот тек од деловното работење.

## Трансакции со клучниот раководен кадар

Вкупните надомести на клучниот раководен кадар на Друштвото, се како што следува:

|                                                 | <u>2019</u>          | <u>2018</u>          |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Краткорочни користи за клучниот раководен кадар | <u>10.618</u>        | <u>10.147</u>        |
| <b>Вкупно</b>                                   | <b><u>10.618</u></b> | <b><u>10.147</u></b> |

## 26. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

Не постојат материјални последователни настани, кои би имале влијание врз разбирањето на финансиските извештаи.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**За годината која завршува на 31 декември 2019**

**Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

**27. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ**

*Судски спорови*

Со состојба на 31 декември 2019 година нема значајни судски спорови против Друштвото. Правната стручна служба не утврдува веројатност за појава на значителни загуби по основ на споровите поради што друштвото не евидентира резервирања на потенцијални обврски.

*Гаранции*

Со состојба на 31 декември 2019 година Друштвото нема обврски за издадени гаранции.